



Повик за утврдување на референтна листа на експерти

Здружението на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија (ЗФР), учествува во спроведување на активности од проектот „Зајакнување на општинските совети – втора фаза (Empowering Municipal Councils – Phase 2)“, финансиран од Швајцарската влада, Министерство за локална самоуправа а ко-финансиран и спроведуван од Програмата за развој на Обединети Нации – УНДП.

Во рамките на проектите активности ЗФР треба да подготви PEFA¹ проценка за првата група 10 општини – партнери во проектот. За таа цел потребни се 5 (пет) **експерти Тип А - експерти од научната фела, слободни експерти**; кои ќе подготват PEFA проценка во периодот Септември – Декември 2022 година.

За потребите на проектот експертите ќе испорачуваат услуги преку канцелариска и теренска работа. Деталите за ангажманот се наведени во деталниот Опис на работните задачи (ToR), кои ќе бидат објавени на веб страната на ЗФР <https://zfr.org.mk/>

Се охрабруваат експертите да аплицираат на овој повик.

Напомена: За овој повик не се подобни експерти со статус на државни, јавни и административни службеници кои засновале работен однос во органите на државната и на локалната власт и други државни органи основани согласно со Уставот и со закони, како и во институциите кои вршат дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република С. Македонија или од општините, од Градот Скопје, како и од општините во Градот Скопје.

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме да доставите кратко мотивациско писмо и Вашата ажурирана биографија со фотографија не подоцна од 16.00 часот во понеделник 12 септември 2022 год. на следнава е-маил адреса: zfr.veles@gmail.com

¹ Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) is a methodology for assessing public financial management performance. <https://www.pefa.org/about>